

Партнери



АЛБАНИЈА
Институт за демократија и медијација (IDM)
www.idmalbania.org



КОСОВО
Центар за политичка храброст (CPC)
www.cpc-ks.org



МАКЕДОНИЈА
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје,
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ISPJR)
www.isppi.ukim.edu.mk



СЛОВЕНИЈА
Архива на податоци од општествени науки (ADP),
Универзитет во Љубљана (UL)
www.adp.fdv.uni-lj.si



СРБИЈА
Институт за економски науки (IES)
www.ien.bg.ac.rs




ХРВАТСКА
Факултет за хуманистички и општествени науки,
Универзитет во Загреб (FFZG)
www.ffzg.unizg.hr



ЦРНА ГОРА
Центар за мониторинг и истражување (CeMI)
www.cemi.org.me



ШВАЈЦАРИЈА
Швајцарски центар за експертиза во општествените науки (FORs)
www.forscenter.ch



seeds

South-Eastern European Data Services

Што е SEEDS?

Сервиси за податоци од општествените науки во Југоисточна Европа (South-Eastern European Data Services - SEEDS) е проект финансиран од Швајцарската национална фондација за истражување, чија цел е да помогне при воспоставување архиви на податоци од општествените науки во Албанија, Косово, Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора. Со усмерувачката помош од претходно воспоставените национални архиви на податоци во Швајцарија и во Словенија, проектот ќе ги унапреди капацитетите на партнерските институции и ќе придонесе за развивање на знаењето и алатките поврзани со инфраструктурата на архивите на податоци. SEEDS ќе ги поврзе партнерските институции со меѓународното движење и мрежа, и ќе донесе долгорочни придобивки не само за партнерските институции, туку поважно, и за националните истражувачки заедници, бидејќи ќе овозможи достапност до повеќе податоци, а со тоа и можност за секундарна анализа.

Кои се главните цели на SEEDS?

1.

Партнерската институција да се востанови како национален сервис, архива на податоци, кој ќе ја опслужува националната истражувачка заедница.

2.

Да ги гради и да ги проширува знаењата, капацитетите за зачувување на податоци и техничката инфраструктура.

3.

Ги промовира идеите за споделување на податоци и секундарна анализа во партнерските земји.

4.

Ги подготвува новите услужни бази на податоци од земјите на Југоисточна Европа да станат членови на Конзорциумот на Европски архиви на податоци од општествените науки (CESSDA).

ОТВОРЕН ПРИСТАП

Отворениот пристап се темели врз принципот на намалување на пречките при добивање на истражувачки податоци и изданија. Имајќи предвид дека истражувањата и иновациите се темелат врз претходни достигнуања, постоењето на ефикасен систем за широко распространување на, и пристап до, истражувачките податоци и изданија, може да го забрза научниот напредок. Следејќи ги различните иницијативи на европско ниво (на пример во рамки на Хоризонт 2020), проектот SEEDS е одговор на потребата за поголем пристап до, и распространување на примарни податоци, собрани преку истражувањата во општествените науки. Неговата цел е да ги зајакне специфичните, постојни национални стратегии и структури, но истовремено да придонесе и кон развој на нови стратегии и структури.

Архивирање и споделување на податоци - зошто е важно?

Во моментот, со примарните податоци собрани од истражувањата во општествените науки, во повеќето земји на Југоисточна Европа, располагаат воглавно истражувачите или нивните институции. Овие податоци често остануваат недостапни за други истражувачи и покрај високиот потенцијал за анализа на други важни истражувачки прашања. Во моментот нема постојни и одржливи архиви на податоци во општествените науки кои ќе можат да одговорат на предизвикот за зачувување и дисеминација на примарните податоци.

Архивирањето и споделувањето на податоците преку услужна база на податоци:

- обезбедува сигурно чување на истражувачките податоци во сигурна техничка околина;
 - поттикнува научно истражување и дебата;
 - го зголемува влијанието и видливоста на истражувањата;
- го промовира и му обезбедува признание на истражувачот кој ги креирал податоците;
 - ги намалува трошоците од можни дуплирања при собирање на податоци;
 - обезбедува важни средства за образование и обука; и
 - ги јакне истражувачките методи.